



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 12 јануари 1955
Број 1 Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

1.

На основа член 59 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и во врска со член 18 став 1 од Правилникот за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ и член 20 став 1 од Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ

С В И К У В А М

Петта седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија за 17 јануари 1955 година во 10 часот во Скопје.

Број 16
6 јануари 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Л. Колишевски, с.р.

2.

На основа точка 3 од Упатството за спроведување избори на работничките совети и управните одбори на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/52), а во врска со член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ РОКОВИ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Изборите за работничките совети на стопанските претпријатија ќе се спроведат најдоцна до 31 март 1955 година.

2. По исклучок изборите за работничките совети на градежните и селско-стопанските претпријатија, како и угостителските претпријатија во бањските, климатските и тури-

стичките места и туланите можат да се одржат и после рокот одреден во претходната точка но најдоцна до 31 мај 1955 година.

3. Работничките совети на стопанските претпријатија изборите за нови работнички совети ќе ги распишат најмалку 15 дена пред денот на изборите.

4. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 354
27 декември 1954 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с.р.

3.

На основа чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

О Д Л У К А ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИОТ ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ

I.

Народните одбори на околиците, град Скопје, градските општини со посебни права односно општините водат евиденција на земјиштата, зградите, шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрините — општонароден имот, без оглед на тоа дали правото на управување на тој имот им припаѓа ним или на другите државни органи и установи, стопански или општествени организации, или е даден на користење на пооделни граѓани.

Евиденцијата ги спфаќа и стварните права во полза на односниот општонароден имот.

Евиденцијата го опфаќа и овој недвижен имот кој од страна на народните одбори уште не е превземен, а кој на основа на закон и други основи (судска пресуда, решение за национализација и сл.) треба да биде приклучен кон општонародниот имот.

Евиденцијата, што во смисла на оваа одлука треба да ја водат народните одбори за

недвижниот општонароден имот, не ги опфаќа земјиштата од селско-стопанскиот земјишен фонд, зградите, постројките и другите објекти кои се на тие земјишта наоѓаат, како и зградите кои што во смисла на Уредбата за основни средства се сметаат основни средства.

II.

Народните одбори од ст. 1 т. I од оваа одлука водат евиденција за одредени категории недвижен општонароден имот:

а) евиденција за земјиштата (плацови) и зградите во општонароден имот, на своето подрачје водат народните одбори на општините, градските општини со посебни права, односно Народниот одбор на град Скопје;

б) евиденција на шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрините — општонароден имот на своето подрачје водат народните одбори на околиците.

III.

За водење на евиденција на недвижниот општонароден имот служат:

а) регистар на недвижниот општонароден имот;

б) именик на органите на управување односно корисниците;

в) збирка на исправи.

Државниот секретар за работите на стопанството ќе донесе упатство со потребни обрасци за начинот на водењето на евиденцијата.

IV.

За организирање на евиденцијата во смисла на оваа одлука, народниот одбор на околицата, град Скопје, градската општина со посебни права односно општината, во срок од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе формира за таа цел посебна комисија (Комисија за организирање евиденција на недвижниот општонароден имот).

Основен задаток на Комисијата е да ги прибере сите потребни податоци и докази и да на основа на истите изврши упис на недвижниот општонароден имот во регистарот, направи список на органите што управуваат односно го користат истиот и е средат збирката на исправи.

Комисијата се состои најмалку од 3 члена, од кои:

а) во општината мора да биде: еден одборник на народниот одбор на општината како претседател, секретарот и еден службеник од одборот како членови;

б) во околицата, градот односно градската општина со посебни права мора да биде: еден одборник на народниот одбор како претседател, еден правник и еден службеник како членови.

V.

Евиденцијата на земјиштата и зградите општонароден имот комисиите се должни да ја устројат најдоцно до месец јуни 1955 год.

Евиденцијата на шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрините општонароден имот комисиите се должни да ја устројат најдоцно до крајот на 1955 година.

Се овластува Управата за шумарство на НРМ да може на поделни околии рокот од претходниот став во оправдани случаи да го продолжи.

VI.

Сите физички и правни лица кои користат односно управуваат со општонародниот имот, во смисла на оваа одлука, должни се да поднесат пријави (пописни листи) на Комисијата на народниот одбор кој што согласно точ. II од оваа одлука треба да организира евиденција за односниот недвижен општонароден имот.

Водејќи сметка за крајните рокови утврдени со оваа одлука за организирање на евиденција, комисиите ќе одредат поблиски рокови во кои одделни правни лица односно физичките лица треба да ги поднесат пријавите од претходниот став.

VII.

За сите недвижности и права кои што согласно точ. I од оваа одлука треба да се евидентираат комисијата ќе издејствува по постоеките прописи соодветен правен акт, до колку таков акт не постои.

Комисиите ќе обезбедат општонародниот имот и стварните права на туѓиот имот, кои се евидентира по оваа одлука, да биде укинжен во тапијските книги и да прибават тапи, како и сите објекти на овој имот да се внесат во катастарската евиденција.

VIII.

Ако комисијата при воведувањето на евиденцијата најде на случаи на бесправно користење на недвижен општонароден имот или констатира дека фактичната положба не се сложува со положбата во исправите, должна е да за тоа веднаш го извести претседателот на надлежниот народен одбор поради превземање мерки за заштита на оваа имовина.

IX.

Откако ќе ги изврши поставените задачи со оваа одлука, комисијата устроената евиденција ќе ја предаде на народниот одбор кој донел решение за нејзиното формирање.

X.

Народните одбори се должни устроената евиденција редовно да ја одржуваат и сите промени кои што ќе настанат благовремено да ги внесува во пропишаните книги.

XI.

Сите физички и правни лица кои користат недвижности од општонародниот имот и сите државни органи кои донесуваат акти

(пресуди, решенија и др.) со кои се менува постоеќата положба на општинскиот имот (управување, користење и сл.), должни се да за настанатите промени го известат односниот народен одбор во срок од 15 дена од денот на настанатата промена.

ХП.

Народните одбори на околиците ќе им укажуваат на народните одбори на општините стручна помош во организирањето и водењето на евиденцијата на недвижниот општински имот и ќе вршат стален надзор над устројувањето и водењето на евиденцијата.

ХШ.

Со прописите на оваа одлука не се менуваат обврските на одделните државни органи и установи, стопански организации и други правни и физички лица на кои им е ставено со закон или други прописи водење на посебна евиденција за одредени делови недвижен општински имот со кои управуваат.

ХИВ.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице кое не ќе поднесе или ќе поднесе пријава со непотполни податоци во смисла точ. IV односно извештај за настанатата промена во смисла на точ. XI од оваа одлука.

Ако прекршокот од претходниот став е сторен од материјална заинтересираност, физичкото лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице кое не ќе поднесе или ќе поднесе пријава со непотполни податоци во смисла на точ. VI односно извештај за настанатата промена во смисла на точ. XI од оваа одлука.

Исто така, со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок и одговорното лице на стопанската организација или друго правно лице кое не ќе поднесе или ќе поднесе пријава со неточни податоци во смисла на точ. VI односно извештај за настанатата промена во смисла на точ. XI од оваа одлука.

ХV.

За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Државниот секретар за работи на стопанството.

ХVI.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 355

6 ноември 1954 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
К. Црвенковски, с.р.

4.

На основа член 2 алинеа б) од Уредбата за учениците во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52), Советот за проsvета во согласност со Државниот секретар за работи на стопанството пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНАТА ШКОЛСКА ПРЕДСПРЕМА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЗАНИМАЊА ОДНОСНО ЗАНАЕТИ

1. Точката 1) од Правилникот за минималната школска предспрема задолжителна за учениците во стопанството за изучување на одделни занимања односно занаети („Сл. весник на НРМ“ бр. 28/54) се дополнува, така што по редниот број 100 се додава следното:

101 Металостругарска	VIII оддел. одн. IV кл. гимн.
102 Металопојасерска	VIII „ „ IV „ „
103 Прецизно-механи- чарска за оптички инструменти	VIII „ „ IV „ „
104 Прецизно-механи- чарска за канцела- рски машини	VIII „ „ IV „ „
105 Инсталатерска за плински уреди	VIII „ „ IV „ „
106 Премотување и поп- равка на електри- чни мотори и апар.	VIII „ „ IV „ „

За изучување на сите останати занает-чиски дејности, поменати во Наредбата за стопанските дејности што се сметаат за занаетчиски дејности и потребната стручна спрема за обавување на истите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/54), во кои се стекнува стручна спрема на висококвалификуван односно квалификуван занаетчиски работник, учениците во стопанството должни се да имаат школска предспрема од VI одделение на осмолетка односно од II класа гимназија.

Точката 2 од Правилникот поменат во претходната точка се менува и гласи:

„2) По исклучок до 31 декември 1955 година може да се примаат ученици во стопанството и со завршен I клас гимназија односно IV одделение на осмолетка во следните занаети: ковачки, чешларски, свеќарски, стаклорезачки, коларски, качарски, јажарски, опинчарски, казанџиски, лимарски, но-жарски, килимарски, капаџиски, јорганџиски, курчиски, сарачки, пекарски, месарски, берберски, изработка на свонца за добиток, ситарски, грнчарски, кошничарски, шивачки за народни облека (абаџиски), кожарски (штавење на кожи и преработка на кожи), оца-чарски и четкарски“.

3. Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 20
4 јануари 1955 година
Скопје

Претседател
на Советот за просвета,
Д. Левков, с.р

Согласен:
Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с.р.

5.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПСКА IV

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ

— Републички собор —

Скопје

Републичката изборна комисија ги прими изборните акти од дополнителните избори одржани во изборната околица Скопска IV та во смисла на член 121 и во врска со член 160 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1) Дополнителните избори за избор на народен пратеник на Републичкиот собор во изборната околица Скопска IV се одредени со Одлуката на Републичкиот собор од 19 октомври 1954 година а се одржани на 12 декември 1954 година.

Со спроведувањето на изборите под надзор на Републичката изборна комисија раководеше Околицката изборна комисија за Скопска околица именувана со решението на Републичката изборна комисија бр. 1 од 15 септември 1953 година.

2) Гласањето е вршено за кандидатите Павловски Трпев Борис, од Ѓорче Петров и Маринковски Крстов Мирко, од Ѓорче Петров чии кандидатури беа потврдени од Околицката изборна комисија и објавени од Републичката изборна комисија под бр. 9 од 24 ноември 1954 година во „Службен весник на НРМ“ бр. 37 од 25.XI.1954 година.

3) Околицката изборна комисија за Скопска околица го утврди резултатот на изборите на начин предвиден во чл. 115—119 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници

на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Резултатите од изборите се следни:

Запишанс избирачи	5.633	%
Гласале	5.193	92,2
За кандидатот		
ПАВЛОВСКИ ТРПЕВ БОРИС	2.501	48
За кандидатот		%
МАРИНКОВСКИ КРСТОВ МИРКО	2.593	49,9
Неважни гласачки ливчиња	99	2,1

Врз основа на ова Околицката изборна комисија за Скопска околица го прогласи за народен пратеник МАРИНКОВСКИ КРСТОВ МИРКО, од Ѓорче Петров.

Бр. 1
7 јануари 1955 година
Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар, Претседател,
П. Д. Корабар, с.р. Асен Груиче, с.р.

6.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНИТЕ ОКОЛИИ ОХРИДСКА I И БИТОЛСКА III

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ

— Собор на производителите —

Скопје

Републичката изборна комисија ги прими изборните акти од дополнителните избори, за народни пратеници на Соборот на производителите, одржани во изборната околица Охридска I од производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството и во изборната околица Битолска III од производителната група на селското стопанство, па во смисла на чл. 160, 149 и 121 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1) Дополнителните избори за избор на народни пратеници на Соборот на производителите во изборната околица Охридска I, од производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството, и во изборната околица Битолска III, од производителната група на селското стопанство, определени со Одлуката на Соборот на производителите од

19 октомври 1954 година, одржани се на 19 декември 1954 година.

2) Со спроведувањето на изборите под надзор на Републичката изборна комисија, непосредно раководеа околските изборни комисији за Охридска односно Битолска око-лија именувани со решението на Републич-ката изборна комисија бр. 1 од 15 септември 1953 година.

3) Гласањето е вршено: во изборната око-лија Охридска I за кандидатот Чолаку Хај-рула Селман, од Струга и во изборната око-лија Битолска III за кандидатите Павловски Пандов Васил, од село Дихово и Илинковски Пасхов Александар од село Цапари, чии кан-дидатури беа потврдени од околските из-борни комисији и објавени од Републичката изборна комисија под бр. 10 од З.ХП.1954 година во „Службен весник на НРМ“ бр. 38 од З.ХП.1954 година.

4) Околските изборни комисији го утвр-дија резултатот на изборите на начинот про-пишан во чл. 147 и 148 од Законот за права-та и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното со-брание на Народна Република Македонија.

Резултатите од изборите се следни:

I — во изборната околија Охридска I

		Вкупно гласови	%
Членови на изборното тело	20	2.960	—
Гласале членови на избор- ното тело	13	1.924	65
За кандидатот СЕЛМАН ХАЈРУЛА ЧОЛАКУ		1.776	92,3
Неважни гласачки ливчиња		1	7,7

Врз основа на ова Околската изборна ко-мисија за Охридска околија го прогласи за народен пратеник на Соборот на производи-телите на Народното собрание на Народна Република Македонија (групата на инду-стријата, трговијата и занаетчиството) СЕЛ-МАН ХАЈРУЛА ЧОЛАКУ од Струга.

II. — во изборната околија Битолска III

		Вкупно гласови	%
Членови на изборното тело	23	31.763	—
Гласале членови на избор- ното тело	12	16.572	52,2
За кандидатот ПАВЛОВСКИ ПАНДОВ ВАСИЛ	11	15.191	91,6
За кандидатот ИЛИНКОВСКИ ПАСХОВ АЛЕКСАНДАР	1	1.381	8,4
Неважни гласачки ливчиња —	—	—	—

Врз основа на ова Околската изборна ко-мисија за Битолска околија го прогласи за народен пратеник на Соборог на производи-телите на Народното собрание на Народна

Република Македонија (групата на селското стопанство) ПАВЛОВСКИ ПАНДОВ ВАСИЛ, од с. Дихово.

Бр. 2

7 јануари 1955 година
Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар, Претседател,
П. Д. Корабар, с.р. Асен Групче, с.р.

Државниот секретаријат за работи на стопанството на НРМ, по извршеното срав-нување на текстот на Решението за цените на ветеринарните услуги во ветеринарните станици објавено во „Службен весник на НРМ“ бр. 36/54 со изборниот текст, установи дека во објавениот текст се поткраде долу-наведените грешки и дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ВETERИНАРНИТЕ УСЛУГИ ВО ВETERИНАРНИТЕ СТАНИЦИ

1. Во дел I, под Г) — точката 13 треба да гласи „промивка“, а точката 16 треба да гласи „експлорација“.

2. Во дел I, под Г) — точка 4, ред втори треба да гласи: „отварање на сакус аерофо-рус, ресекција на лигаментум нухе, . . .“, точка 7 буква к) место „на женски“ треба да гласи „на машки“, точка 11 буква г) треба да гласи „крупен“ . . .

3. Во дел I, под Е) — во насловот в место изборот „селекција“ да стои „апликација“.

4. Во дел I, под Ж) — последниот став треба да гласи: „таксите се наплатуваат са-мо кога аутопсијата се врши по барање на странката, инаку аутопсијата се врши бес-платно“.

Од Државниот секретаријат
за работи на стопанството
на НР Македонија

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 18800 од 29 октомври 1954 година ја одобри промената на роденото име на Фа-дил Рашид, од гр. Охрид, роден на ден 16-IV-1927 година, во гр. Охрид, од родители: татко Рашид Фазлија и мајка Рашид Фејзула Нацие, така да во иднина роденото име ќе му гласи Абдураман.

Согласно член 21 ст. 2 од Законот на лични имиња оваа промена важи од денот на објавува-њето во „Службен весник на НРМ“. (170)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 17701 од 26-XI-1954 година ја одобри промената на роденото име на Јовановски Ѓорѓи, од с. Лешок — Тетовско, роден на ден 3-XII 1949 година во Тетово, од родители: мајка Антевска Цвета, така да во иднина роденото име ќе му гласи Анѓелко.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња ова промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(181)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Кралов Иван, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Марија Кралева, родена Панова Димитрова, бивша од Велико Трново — Бугарија, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, согласно потврдата на ГНО — III административна испостава — Скопје, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, делото ќе се разгледа во нејзино отсуство, со застапник што ќе и го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 932/54.

(171)

Шадие Даут Керим, по маж Шадие Мамут Абдураман од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Мамудов Едипа Абдураман, бивш од Скопје, а сега со непознато место на живеење. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, согласно уверението на IV административна испостава на НО на град Скопје од 20-XI-1954 година, под бр. 10840, се повикува во рок од месец дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со застапник што ќе му го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1189/54.

(172)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Милица Паланкова, по татко Ташева, од село Муртино, подаде тужба за развод на бракот против Благој Паланков, од село Баница — Струмичко, а сега во Грција со непознато место на живеење. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност му го одредува за застапник Трајко Калајциски, судија при овој суд, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 542/54. (169)

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд е покрената постапка да се огласат за неважни загубените барирани чекови и тоа: чек бр. 217405 на динари 10.000, чек бр. 217406 на динари 10.000, чек бр. 217407 на динари 5 000 и чек

бр. 217408 на динари 5.000, за купување на текстил, а издадени од Народната банка — Филијала 802 — Скопје, на име Дарка Настева Гоцева, од Скопје, ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 36.

Се поканува секој оној кој ги притежава горенаведените барирани чекови, или нешто знае за истите да јави или ги престапи во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно чековите ќе бидат огласени за неважни.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 5459/54. (1)

При овој суд е покрената постапка да се огласи за неважен изгубениот бариран чек бр. 280466 П. бр. 4839 на динари 30.000, за покупка на радио-апарат, кој е издаден од Народната банка — Филијала 801 за I реон — Скопје, а кој гласи на име Лео Фердинанд Видмар, од Скопје, ул. „М. Тито“ број 12.

Се поканува секој оној кој го притежава гореописаниот чек или нешто знае за истиот да јави, или го престапи во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот срок чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 5972/54.

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен исчезнатиот Исмаил Адемов Муртеза, бивш од гр. Битола, кој во 1943 година беше одведен од окупаторските бугарски власти од с. Крањ заедно со група од 30—40 луѓе во с. Штрбово — Преспанско, каде се претполага дека е стрелан со останатите.

Се поканува исчезнатиот Исмаил, во колку е во живот, како и секој оној што нешто знае за него да јави на овој суд во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно исчезнатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 2592/54.

(173)

На предлог на Ристана Гаљовска, од град Битола, пред овој суд е покрената постапка за поништување на загубената полиса број 132297 на ознака 2—3—10 за осигурување на животот на покојниот Гошевски Веле, бивш од Битола.

Се поканува секој оној што ја има најдено горе означената полиса или ја притежава по ма кој и да е основ, да јави на судот или стави приговор против поништувањето и во рок од 20 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок полисата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1715/54.

(180)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен исчезнатиот Јане Алексов, бивш од с. Нежилово, кој през 1941 година заминал за

Перник — Бугарија, и од тогаш неговите блиски незнаат ништо за него.

Се поканува исчезнатиот Јане, во колку е во живот, како и секој оној што знае нешто за него да јави на овој суд или на неговата ќерка Пандора Таневска, од Тетово, во срок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно исчезнатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 593/54. (176)

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен нестанатиот Коле Кралев, бивш од с. Шопско Рударе, за кого неговите најблиски незнаат ништо од 1918 година кога е мобилизиран од бугарската окупаторска власт, да работи на пругата Гостивар-Кичево, од когај се нема изопшто јавено.

Се поканува исчезнатиот Коле, во колку е во живот, како и секој оној што знае нешто за него да јави на овој суд или на Јулијана Лазаровска, од Куманово, во срок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно ќе се огласи за умрен.

Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 830/54. (174)

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен нестанатиот Градимир Љубомиров Филиповиќ, од Куманово, за кого неговите незнаат ништо од месец септември 1944 година кога го напуштил својот дом и стапил во НОБ во 11 македонска бригада и во борбите со окупаторот на село Страцин се претполага дека загинал.

Се поканува нестанатиот Градимир, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд, или на жена му Стана Филиповиќ, од Куманово, во срок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно ќе се огласи за умрен.

Од Окружниот суд во Куманово, Р. бр. 730/4. (174)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Доде С. Јовановски, бив. од село Метежево, кој е умрен на 21-I-1951 година, и после својата смрт покрај другите наследници го оставил и син си Станоја Пешев Димитров, од с. Габер, а сега со непозната адреса негде во ФНРЈ.

Се поканува наследникот Станоја да се јави на овој суд лично, или преку свој полномошник во срок од два месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно оставината ќе се расправи во негово отсуство со старател што ќе му го одреди судот.

Од Околискиот суд во Крива Паланка, О. бр. 11/51. (168)

Огласот регистрација на установа објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 40/54, во рубриката: „Регистрации на установи со самостојно финансирање“ на страна 550, под бр. 1508 се анулира.

Од Редакцијата

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на град Скопје, бр. 56 од 24.V.1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 56, установата под назив. Радио-Скопје, со седиште во Скопје.

Предмет на работата на Установата е: да ја организира радиодифузната служба на Народна Република Македонија; да ја изготвува, проширува и усовршува мрежата од релејни станици за радиодифузијата и на релејните станици за радиодифузија да им укажува стручна и друга помош; да изведува радио програми, стручна литература и радио-списанија; да организира јавни концерти, смисии и други приредби со учество на уметнички ансамбли и соработници; да организира огласна и рекламна радио-служба.

Со Установата управува директорот Веселинка Малинска.

Државен орган за работата и задачите на Установата е Советот за просвета на НРМ.

Бр. 4275/54 од Советот за стопанство на НО на град Скопје. (5)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(Претпријатија и дуќани)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-III 1954 година на страна 90, реден број 90, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Откупна станица за откуп на лековити билки и афион „Билка“, со седиште во Неготино. Предмет на послувањето на станицата е: откупување на лековити билки и афион.

Станицата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион „Билка“ — Скопје, со решение бр. 6 од 30-III-1954 година. Истата ќе ја потпишува раководителот Ташулов Страшо, од Неготино.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 93/54.

(149)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 203/54, е запишан дуќанот под фирма: Занаемчиски дуќан „Осојница“, со седиште во с. Винаца, Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство и промет со месо, леб и печиво.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 203/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 349, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Гоце Делчев“, с. Босилово — Струмичко. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со животни намирници предмети за куќни потреби, како и со мешовити индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 349/54.

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-VI-1954 година, под реден број 188, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Занаетчиско претпријатие „Винопромет“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на алкохолни пијалоци.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 194/54.
(1355)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-VII-1954 година, под реден број 197/I, е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Путник“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана, како и точење на сите видови пијалоци.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 197/54.
(1358)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VII-1954 година, под реден број 209/I, е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан — гостилница „Канатларци“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана, точење на пијалоци, преноќиште и сместување на добиток.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 209/54.
(1399)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VII-1954 година, под реден број 213/I, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан — кафана „Интифа“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана, како и точење на пијалоци.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 213/54.
(1403)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1954 година, под реден број 225/I, е запишан под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Европа“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на слаткарски и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 225/54.
(1415)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1954 година, под реден број 233/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен млекарска дуќан „Охрид“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 233/54.
(1422)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-

1954 година, под реден број 234/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Први мај“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 234/54.
(1423)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII, 1954 година, под реден број 235/I, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Пчела“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 235/54.
(1424)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-VIII-1954 година, под реден број 246/I, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Проектанско биро „Нова градба“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: изработка на скици, планови и секаков вид на проекти, од граѓевинската делатност.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 246/54.
(1435)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 365/54, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Електрично претпријатие „Светлост“, со седиште во Св. Николе. Предмет на послувањето на претпријатието е: дистрибуција на електрична енергија за гр. Св. Николе и околните села.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 365/54.
(1483)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 372/54, е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски самостоен дуќан „Хамзали“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на топли јадења, безалкохолни пијалоци, преработка и продажба на слаткарски производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 372/54.
(1490)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 383/54, е запишано претпријатието под фирма: Задружно трговско претпријатие „Оризов клас“, со седиште во село Оризари — Кочанско. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со мешовити стоки.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 383/54.
()

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VII-1954 година, под реден број 265, е запишан слат-

карскиот дуќан под фирма: Слаткарски дуќан „Блед“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на дуќанот е: производство на слаткарски артикли.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 387/54.
(1503)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година, под реден број 528, е запишан и конституиран дуќанот под фирма: Трговски дуќан на дребно „Црвенка“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со брашно, фураж за исхрана на добиток и ориз

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 552/54.
(1504)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 392/54 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Производно претпријатие за леб и печиво „Леб“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на претпријатието е: производство и продажба на леб и печиво.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 392/54.
(1509)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 393/54, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Електрично претпријатие „Светлост“, со седиште во с. Злетово — Кочанско. Предмет на пословањето на претпријатието е: купопродажба на електрична енергија на мало од внатрешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 393/54.
(1580)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 397/54, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за истражување и експлоатација на неметали „Неметал“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на претпријатието е: истражување на залихи на неметали на територијата на Кочанска околина, како и експлоатација на истите.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 397/54.
(1532)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 400/54, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие — Околинска земјоделска аптека, со седиште во Штип. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и препарати за ветеринарни потреби.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 400/54.
(1533)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 399/54, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Околинско лозароовштарско претпријатие „Лоза“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на претпријатието е: подигање на лозја и овошни градини.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 399/54.
(1534)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието за фото оптички услуги и трговија фото „Центар“ — Скопје, досега водено во регистарот на претпријатија при Народниот одбор на град Скопје, на страна 52/7, под ред. бр. 52/7, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на ден 25-IX-1954 година под реден број 466, под фирма: Претпријатие за фото оптички услуги и трговија фото „Центар“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: продажба на фотографски материјали, оптички материјали, прибор на мало, како и вршење на фотографски и оптички занаетчиски услуги. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите единици и тоа: Продавница на фото материјали, на ул. „М. Тито“ бр. 12; Продавница на оптички материјали и прибор, на ул. „М. Тито“ бр. 22; Занаетчиски дуќан за фото услуги, на ул. „Петар Дељан“ бр. 12. Овие пословни единици се без особени права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 447/54.
(1536)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година, под реден број 502, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Занаетчиско-фурнациско претпријатие „Напредок“, со седиште во Г. Петров. Предмет на пословањето на претпријатието е: изработка и продажба на леб, лебни производи, бели печива и услуги.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 511/54.
(1537)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година под реден број 307, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие за промет со колонијални стоки на големо „Иднина“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со животни прехрани и куќни потреби, трговија со мешани индустриски стоки, жита и мелнички преработки, млеко и млечни производи, леб и печиво, зарзават, овоштие и преработки, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, стакло порцелан и керамични стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор, технички горива и мазива, канцелариски материјали, хартија, школски прибор и прибор за пишување, деликатесни произ-

води, риби, месо и преработки од месо, парфиме-
риски и козметички стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 404/54.
(1539)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XI-1954 година, под реден број 702/54, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан-месарница „Кораб“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со месо и преработки од месо.

Дуќанот е основан од НО на Градската општина во Тетово со решение број 12803 од 3-XI-1954 година. Истиот ќе го потпишува раководителот Андро Јовановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 702/54.
(1542)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XI-1954 година, под реден број 100, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие за промет со житарици и фураж на мало „Банат“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на мало жита, мелнички преработки и храна за добиток — фураж.

Претпријатието е основано со решение бр. 8675 од 11-XI-1954 година на НО на град Скопје. Истото ќе го потпишуваат директорот Санде Иванов Христовски, комерцијалистот Душан Алексов Скалов, и шефот на сметководството Илија Алексов Скаловски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 700/54.
(1545)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-X-1954 година, под реден број 644, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие „Стокопромет“ — увоз извоз — за промет со земјоделски и сточни производи, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо со добиток и храна за добиток, емиш, зарзават и варива, жива стока, млеко и млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, риби и производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 644/54.
(1546)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година под реден број 555, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Млекарница „Пелистер“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на млеко и млечни производи на мало, како и продажба на бели печива, бисквити, бонбони и слично. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: на Зелен пазар, на ул. „Едвард Кардељ“ бр. 22, и на ул. „Октомври“ бр. 114. Овие продавници се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 584/54.
(1549)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ортопедскиот завод „Славеј“ Скопје, досега воден во регистарот на стопанските претпријатија при НО на град Скопје, на страна 228, под реден број 228, е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 7-IX-1954 година, под реден број 325, под фирма: Ортопедски завод „Славеј“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на заводот е: производство на сите врсти ортопедски помагала.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 417/54.
(1548)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-XI-1954 година, под реден број 708, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Истра“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, стакло, порцулан, керамични стоки, нафтени деривати, преработки од тутун, кибрит и прибор, преработки врз база на шеќер и какао, како и мелнички преработки (брашно на кгр.).

Претпријатието е основано од НО на Градската општина — Тетово со решение бр. 11474 од 22-IX-1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Младен Бошковски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 708/54.
(1550)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-XI-1954 година, под реден број 711, е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за поставување, реконструкција и инвестиционо одржување на телефонско-телеграфски постројки „Телефонмонтажа“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: а) поставување на нови, реконструкција и инвестиционо одржување на постројки Т.Т. постројки; б) проектирање на телеграфско-телефонски линии и каблови, како и изработка на кабловски блокови.

Претпријатието е основано од Управниот одбор — Генерална дирекција на поштите, телеграфот и телефоните — Белград, со решение бр. 9341. Истото ќе го потпишуваат директорот Сотир Михајлов Стериески, шефот на градилиштето Панче Тодоров Спасовски, главниот книговодител Јанчева Христова Цветанка и книговодителот Рашкова Кочманова Марица, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 711/54.
(1551)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 370/1954 година е запишан дуќанот

под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Корзо“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сите видови пијалоци, јадења-мезелуци и тутунови производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 370/54. (1488)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 371/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Пензионер“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на сите видови пијалоци, суви јадења-мезелуци и тутунови производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 371/54. (1489)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 517, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие за промет со емиш, зарзават, вариво, сточна храна на мало „Делишес“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо и мало со емиш, зарзават, овоштие, семиња и тоа само арпаџик, варива, јајца, сточна храна, прехранбени артикли и тоа само со конзервирано овоштие и зарзават, производство и промет со ракија и вино.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 538/54. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9 октомври 1954 година под реден број 606, е запишано стопанското претпријатие под фирма: „Јагода“ Трговско претпријатие на големо со емиш, зарзават, варива и сточна храна, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со зарзават, овоштија, семиња, конзервирани овоштија и зарзават, варива, јајца, производство на алкохолни пијалоци (ракија) како и трговија со сточна храна (фураж).

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1506)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 6631/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Тулар Благој Димитров Тасев, со седиште во село Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на тули.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Димитров Тасев. (907)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 6257/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 255, рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан под фирма:

Воденичар Исмаил Јусуф Амзовски, со седиште во село Жиганци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Јусуф Амзовски. (908)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 6320/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 253, рег. бр. 253, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Шабан Казимов Оцевски, со седиште во село Лепопелци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Казимов Оцевски. (909)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 6285/1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 252, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Тодор Гичев Богатинов, со седиште во село Зрновци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Гичев Богатинов. (910)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10502 од 28 јуни 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 430, рег. бр. 430, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Трајко Иванов Димитров, со седиште во село Белушина. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Иванов Димитров. (1406)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 12895 од 3 август 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 447, рег. бр. 447, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Александар Ристев Граматковски, со седиште во село Смилево. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Ристев Граматковски. (1407)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19875 од 31 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 379, рег. бр. 379, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Најдо Ристев Најдовски, со седиште во село Маково. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо Ристев Најдовски. (1408)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19954/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 446, рег. бр. 446, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Блаже Стерјов

Ангеловски, со седиште во село Сопотница. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Стерјов Ангеловски, (1409)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11702 од 15 јули 1954 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 443, рег. бр. 443, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Благој Иванов Наловски, со седиште во село Слече. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Иванов Наловски. (1410)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Скопска околија бр. 8588 од 26 јули 1954 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 223, рег. бр. 117, занаетчишкиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Стојан Тодоров Рајковски, со седиште во село Љубанци. Предмет на работата на дуќанот е: коларо-ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Тодоров Рајковски. (1411)

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 13044/47 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 243, рег. бр. 243, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат Димитар Станојков Динев, со седиште во с. Железница.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Станојков Динев. (350)

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 18337/50 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 245, рег. бр. 245, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Димитар Аритонов Тошев, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Аритонов Тошев. (351)

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 8995/45 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, занаетчишкиот дуќан под фирма: Тенекеџија Димитар Иванов Џашиков, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Иванов Џашиков, (351)

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 9401/45 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 247, рег. бр. 247, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондураџија Коце Н. Димитров, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коце Н. Димитров. (353)

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 3413/48 година е запишан во регистарот на занает-

чишките дуќани и работилници на страна 248, рег. бр. 248, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Борис М. Костов, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис М. Костов. (354)

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 10934/47 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 249, занаетчишкиот дуќан под фирма: Самарџија Коле Г. Нацев, со седиште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле Г. Нацев. (355)

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 13056/47 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 251, рег. бр. 251, занаетчишкиот дуќан под фирма: Плетач Костадинка В. Арсова, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костадинка В. Арсова. (356)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2226/51 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 233, рег. бр. 233, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар Апостол Богданов Поповски, со седиште во Куманово, ул. „Генерал Темпо“ бр. 9.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот е: Апостол Богданов Поповски. (417)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина бр. 4916/53 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 106, рег. бр. 106, занаетчишкиот дуќан под фирма: Капар Серопе Аванас Калапакџијан, со седиште во Куманово.

Предмет на работа на дуќанот е: изработка на капи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Серопе Аванас Калапакџијан. (418)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина бр. 4931/53 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Јусуф Абаз Мусовски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф Абазов Мусовски. (419)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина бр. 4577/53 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 97, рег. бр. 97, занаетчишкиот дуќан под фирма: Тенекеџија Александар Петрушев Лазаровски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Петрушев Лазаровски. (420)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина бр. 4575/53 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 96, рег. бр. 96, занаетчи-

скиот дуќан под фирма: Тенекеџија Драги Јорданов Таневски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Јорданов Таневски. (421)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина бр. 4796/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Сабри Џемаилов Мемедовски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри Џемаилов Мемедовски (422)

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 13467/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ѓорѓи Манасов Стојчевски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Манасов Стојчевски. (425)

На основа дозволата на НО на Преспанска околина бр. 5271 од 29 јули 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 244, рег. бр. 244, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Драган Симов Мигуневски, с. Паревдво. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган Симов Мигуневски. (1427)

На основа дозволата од НО на Прилепска околина бр. 1480 од 6-II-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ајдар Алиов Синановски, со седиште во с. Жигосе — Прилепско. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајдар Алиов Синановски. (644)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2111 од 10-I-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 790, рег. бр. 790, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганија Абдула Рамиз Ибраим, со седиште во Скопје, ул. „78“ бр. 39. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и дувчеши.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула Рамиз Ибраим (602)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово бр. 4408/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 91, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Владо Илиев Бејтовски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Илиев Бејтовски. (423)

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 13480/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 104, рег. бр. 104, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Ефремов Тасевски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Ефтимов Тасевски.

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 6104/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Александар Симонов Ивановски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Симонов Ивановски. (426)

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 7641/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ставре Христов Роровски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре Христов Роровски. (427)

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 27653/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 87, рег. бр. 87, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Илија Миланов Петровски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Миланов Петровски. (428)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 18044 од 7 септември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 715, занаетчискиот дуќан под фирма: Берберо-фризер Илија Гаврилов Таневски, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: берберо фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Гаврилов Таневски. (1183)

На основа дозволата од НО на Овчеполска околина бр. 1692 од 22-III-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Јордан Атанасов Мутавциски, со седиште во село Таринци. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Атанасов Мутавциски. (1184)

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 379 од 2-II-1946 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 142, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Боро Гоцев Бојациев, со седиште во Нови Дојран. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Гоцев Бојациев. (1185)

На основа дозволата на НО на Прилепска околина бр. 6413 од 6-V-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Цветан Левтеров Јандревски, со седиште во село Дебреште. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Левтеров Јандревски. (1186)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2792 од 10-I-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 898, рег. бр. 898, занаетчискиот дуќан под фирма: Златар Петко Петров Димитровски, со седиште во Скопје, ул. „106а“ бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: златарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петко Петров Димитровски. (1087)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2783 од 1-III-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 899, рег. бр. 899, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Тодор Павловски, со седиште во Скопје, ул. „Христијан Карпуш“ бр. 76. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Павловски. (1188)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 7741/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 305, рег. бр. 305/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стоилко А. Стаменков, со седиште во село Зрновци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоилко А. Стаменков. (1189)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 6909/1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 287, рег. бр. 287/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стојне Д. Велинов, со седиште во с. Мородвис. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојне Д. Велинов. (1190)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 6908/1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 279, рег. бр. 279/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Борис Петков Радев, со седиште во село Мородвис. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Петков Радев. (1191)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 4673/1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 342, рег. бр. 342/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Граѓевински столар Димитар Манчев, со седиште во село Злетово. Предмет на работата на дуќанот е: граѓевински столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Манчев. (1192)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 3686/1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 339, рег. бр. 339/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Лазар Ј. Јанков, со седиште во село Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Ј. Јанков. (1193)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 3683/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 338/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Т. Илиев, со седиште во село Петришино. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Т. Илиев. (1194)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 2263/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 336/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Мише Христов Царев, со седиште во село Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: продажба на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мише Христов Царев. (1195)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 3264/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 337/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Илија Новица Милушев, со седиште во село Злетово. Предмет на работата на дуќанот е: граѓевински столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Новица Милушев. (1196)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 2259/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 335, рег. бр. 335/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Рустем Е. Елазов, со седиште во Кочани, ул. „29 ноември“. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рустем Е. Елазов. (1197)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 2249/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 334, рег. бр. 334/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Лазар Арсов, со седиште во село Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Арсов. (1198)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 2255/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 332/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент-слаткар Богдан Ј. Иванов, со седиште во село До-

брево. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан Ј. Иванов. (1199)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 2250/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 333/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода, Ѓорѓи Заков Иванов, со седиште во Кочани, ул. „М. Тито“. Предмет на работата на дуќанот е: продажба на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Заков Иванов. (1200)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 1486/1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 327, рег. бр. 327/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Петар Е. Николов, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“. Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Е. Николов. (1201)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 1644/1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 329, рег. бр. 329/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент-слаткар Ване Личков Мерџанов, со седиште во село Злетово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ване Личков Мерџанов. (1202)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 1770/1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 326, рег. бр. 326/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Миалчо Ј. Андонов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миалчо Ј. Андонов. (1203)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 996/1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Трајко Б. Гоцев, со седиште во село Копин Дол. Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Б. Гоцев. (1204)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 993/1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 322, рег. бр. 322/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Киро Ј. Петров, со седиште во село Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Ј. Петров. (1205)

На основа дозволата на НО на Кочанска околија бр. 9993/1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Јордан М. Ангелов, со седиште во село Костин Дол. Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан М. Ангелов. (1206)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 12429/1947 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 295, рег. бр. 295, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Владо Бошков Богдановски, со седиште во село Ораица. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Бошков Богдановски. (1207)

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 5380 од 14 април 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 48, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Александар Лефтеров Николовски, со седиште во село Дебреште. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Лефтеров Николовски. (1208)

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 5164 од 13 април 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентална слаткарница „Шар Планина“, Доксим Димитров Аџиовски, со седиште во село Дебриште. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доксим Димитров Аџиовски. (1209)

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 2866 од 7 април 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, рег. бр. 44, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентална слаткарница на Идриз Реџепов Дејаровски, со седиште во село Дебреште. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз Реџепов Дејаровски. (1210)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 2686 од 30 март 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 278, рег. бр. 278, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориенталски слаткар Тефик Амит Пупе, со седиште во Охрид, ул. „Солунска“ бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тефик Амит Пупе. (1211)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 3996 од 30 април 1954 година е

запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 277, рег. бр. 277, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Арслан Мето Бајрамоски, со седиште во Охрид, ул. „Шар Планина“ бр. 13. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан Мето Бајрамоски. (1212)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 16358 од 25 март 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Димко Т. Конески, со седиште во Прилеп, ул. „М. Тито“ бр. 193. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Т. Конески. (1220)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 5583 од 3 март 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 177, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Весела А. Ачкоска, со седиште во Прилеп, ул. „Енгелсова“ бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Весела А. Ачкоска. (1213)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 4616 од 12 април 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Методија М. Димески, со седиште во Прилеп, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јажина.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија М. Димески. (1214)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 16300 од 2 ноември 1953 година во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Никола М. Ристески, со седиште во Прилеп, ул. „С. Ѓоргиевски“ бр. 10. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола М. Ристески. (1215)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 4347 од 25 март 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 174, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Киро Бумбаровски, со седиште во Прилеп, ул. „9 сеп-

тември“ бр. 64. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Бумбаровски. (1216)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 9853 од 1 април 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Драган С. Цветкоски, со седиште во Прилеп, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган С. Цветкоски. (1217)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 1903 од 2 февруари 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 172, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Методија Зајкоски, со седиште во Прилеп, ул. „Марксова“ бр. 9. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Зајкоски. (1218)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 17955 од 4 февруари 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 171, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Пано Н. Крстески, со седиште во Прилеп, ул. „Првени стени“ бр. 18. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано Н. Крстески. (1219)

СОДРЖИНА

	Страна
1. Свикување на Народното собрание на НРМ на Петта седница — — — — —	1
2. Одлука за утврдување рокови за распишување избори за работничките совети на стопанските претпријатија — — — — —	1
3. Одлука за евиденција на недвижниот општонароден имот — — — — —	1
4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минималната школска предспрема задолжителна за учениците во стопанството за изучување на одделни занимања односно занаети — — — — —	3
5. Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник за Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ одржани во изборната околина Скопска IV — — — — —	4
6. Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народни пратеници за Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, одржани во изборните школии Охридска I и Битолска III — — — — —	4
Исправка на Решението за цените на ветеринарните услуги во ветеринарни станици —	5